



Врз основа на член 110, 114 и 163 од Законот за високото образование и врз основа на Одлуките на Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки, Земјоделски факултет, Факултетот за информатика, Економски факултет, Факултетот за образовни науки, Технолошко-технички факултет, Правен факултет, Факултетот за туризам и бизнис логистика, Музичката академија, Ликовната академија и Машинскиот факултет

## **УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП**

Распишува

### **ИНТЕРЕН КОНКУРС**

**за избор на демонстратори на единиците во состав на Универзитетот**

#### **1. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ**

##### **1.1 Демонстратор од полето на:**

- Применета геологија и геофизика - (1 извршител)

##### **1.2 Демонстратор од полето на:**

- Рударство - (1 извршител)

#### **2. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ**

##### **2.1 Демонстратор - (2 извршители)**

#### **3. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА**

##### **3.1 Демонстратор од областа на:**

- Информатика - (2 извршители)

#### **4. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

##### **4.1 Демонстратор од полето на:**

- Менаџмент - (1 извршител)

##### **4.2 Демонстратор од областа на:**

- Сметководство и ревизија - (1 извршител)

#### **5. ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ**

##### **5.1 Демонстратор - (1 извршител)**

#### **6. ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ**

##### **6.1 Демонстратор - (1 извршител)**

#### **7. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ**

##### **7.1 Демонстратор од полето на:**

- Правни науки - (3 извршители)

#### **8. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА**

##### **8.1 Демонстратор - (2 извршители)**

#### **9. МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА**

##### **9.1 Демонстратор - (1 извршител)**

## **10. ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА**

**10.1 Демонстратор** - (1 извршител)

## **11. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**

**11.1 Демонстратор од полето на:**

- Машинство - (1 извршител)

### **Критериуми за избор:**

(1) На факултетот, односно на високата стручна школа, можат да се избираат демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус на студии.

(2) Демонстратор може да биде лице кое е студент на втор или трет циклус на студии.

(3) За демонстратор може да биде избран студент кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум).

(4) За демонстратор на студиски програми од интегриран прв и втор циклус може да биде избран студент кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити и просечна оцена од најмалку 8,00 (осум).

(5) Демонстратор се избира за период од една учебна година, со право да биде реизбран уште два пати на истата единица на универзитетот.

(6) Посебните услови и постапката за изборот на демонстраторите, како и нивните права и обврски во наставно-образовниот процес се уредуваат со општ акт на универзитетот и општ акт на единицата на универзитетот, односно со општ акт на самостојната висока стручна школа.

(7) Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин определен со студиската програма.

(8) Факултетот, односно високата стручна школа и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски. Исплатата на надоместоците за избраните демонстратори се врши од сопствените приходи на факултетот, односно самостојната висока стручна школа, за што не се бара согласност од Министерството за финансии.

### **Потребни документи за кандидатите за избор во демонстратор**

-пријава;

-потврда дека е студент на втор или трет циклус на студии;

-уверение за положени испити;

-кратка биографија;

Конкурсот трае 5 дена од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рок од 5 дена од завршувањето на конкурсот

Документите се доставуваат до архивата на:

1. Факултет за природни и технички науки- ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, Штип; тел. 032 550-550;
2. Земјоделски факултет - ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, Штип; тел. 032 550-600;
3. Факултет за информатика - ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, Штип; тел. 032 550-100;
4. Економски факултет - ул. „Генерал Михајло Апостолски“ бр. 30 (Пионерски дом), Штип; тел. 032 550-300;
5. Факултет за образовни науки - ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип; тел. 032-550-500;
6. Технолошко-технички факултет - ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, Штип; тел. 032 550-900;
7. Правен факултет - ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип; тел. 032-550-450;
8. Факултет за туризам и бизнис логистика ул. „7-ми Ноември“ бб, Гевгелија; тел.032-550-350;
9. Музичка академија - ул. „Цветан Димов“ бб, Штип; тел. 032-550-200;
10. Ликовна Академија-ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип; тел. 032-550-986;
11. Машински факултет- ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, Штип; тел. 032 550-850;